



О Т В О Р Е Н Ј А В Е Н П О В И К

**За покажување на интерес за склучување на Рамковен
договор**

**за набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на
потребите на тарифните потрошувачи**

ЈП. бр. 04/14

Скопје, 2014

Врз основа на Решението од РКЕ со арх.бр. 02-2107/1 од 06.12.2013 за одобрување на Правилата за набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерското друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК

за покажување на интерес за склучување на Рамковни договори за набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи

1. Предмет на Јавниот повик

Се објавува отворен Јавен повик со кој ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерското друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје (во понатамошниот текст: ЕВН Македонија) ги поканува сите заинтересирани страни да покажат интерес за склучување на Рамковен договор за набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи. Рамковниот договор претставува основа врз која ЕВН Македонија, пред секоја набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, може да побара понуди од сите понудувачи со кои има склучено Рамковен договор.

Со Понудувачите кои ќе бидат избрани како најповолни во постапката на доставување и евалуација на понуди, ЕВН Македонија ќе склучи Индивидуални договори.

2. Дефиниции и кратенки

Термините користени во овој Јавен повик го имаат следното значење:

Рамковен договор	Договор склучен со Понудувачот/-ите и СТП кои ги исполнуваат критериумите дефинирани во овој отворен Јавен повик.
Понудувачи	Производители, трговци / добавувачи и снабдувачи на електрична енергија регистрирани во согласност со законските прописи, кои поседуваат соодветна лиценца издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија и ЕИС код издаден од страна на АД МЕПСО, како и од странство.
Квалификуван понудувач	Понудувач кој има склучено РД со ЕВН Македонија.
Отворен Јавен повик	Овој документ е објавен во дневен весник и е достапен на интернет страната на www.evn.mk
Набавка на електрична енергија	Набавка на електрична енергија за покривање на потребите на тарифните потрошувачи.
Понуда	Понуда за продажба на електрична енергија (MWh) по одредена цена (EUR/MWh) заокружена на две децимали, доставена од страна на квалификуван понудувач.
Индивидуален договор	Купопродажен договор помеѓу квалификуван понудувач/-и и СТП со кој се утврдуваат комерцијалните услови за соодветна купопродажба на електрична енергија.

Процес на набавка на електрична енергија	Редослед на настани поврзани со набавка на електрична енергија кои почнуваат со овој отворен Јавен повик и завршуваат со склучување на ИД.
Процес на доставување и евалуација на понуди	Редослед на настани почнувајќи со Индивидуално барање за доставување на понуди, понуди од квалификувани понудувачи, а завршувајќи со склучување на Индивидуален договор.
СТП	Снабдувач на тарифни потрошувачи - ЕВН Македонија.
РД	Рамковен договор.
ИД	Индивидуален договор.
Индивидуално Барање за Доставување на Понуди (ИБДП)	Документ испратен од страна на ЕВН Македонија до сите квалификувани понудувачи преку електронска пошта и факс во кој прецизно се утврдуваат условите според кои процесот на доставување и евалуација на понудите ќе биде спроведен.

3. Право на учество на отворениот Јавен повик

Право на покажување на интерес за склучување на РД имаат сите заинтересирани производители, снабдувачи и/или трговци со електрична енергија од Република Македонија кои поседуваат соодветни лиценци издадени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и ЕИС код издаден од страна на АД МЕПСО, како и од странство, со исклучок на оние понудувачи кои веќе имаат склучено валиден РД со ЕВН Македонија како СТП (од претходни Јавни повици).

4. Опис на процесот за набавка на електрична енергија

СТП ќе набавува електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи на транспарентен, конкурентен и недискриминаторен процес. Овој процес е структуриран на следниот начин:

А) Отворен јавен повик за склучување на РД

Овој документ.

Б) Оценување и квалификација пред склучување на РД

Оценувањето на Понудувачите кои покажуваат интерес за склучување на РД го врши интерна комисија формирана од страна на СТП. По достава на документите наведени во точка 5 од овој отворен Јавен повик комисијата го спроведува оценувањето во насока дали документите се важечки, дали се во согласност со соодветните закони и дали се издадени од соодветен надлежен орган.

Кога Понудувачот кој покажува интерес за склучување на РД ги достави наведените документи во целост и истите се во согласност со соодветните закони и се важечки (не постари од 6 месеци), се стекнува со статус квалификуван понудувач и со истиот ќе биде склучен РД.

Во спротивно, процесот на квалификација на заинтересираниот Понудувач ќе трае се до комплетирање на наведените документи.

В) Склучување на РД

Секој Понудувач откако ќе се квалификува, ќе склучи РД со СТП и ќе може да доставува понуди и да учествува во процесот на евалуација на понуди. За да склучат РД со СТП, заинтересираните Понудувачи мораат да ги достават документите наведени во Точка 5 од овој отворен Јавен повик.

Прилог од РД може да се најде на интернет страната на www.evn.mk.

Г) Индивидуално Барање за Доставување на Понуди

Сите квалификувани понудувачи ќе добијат ИБДП преку електронска пошта и факс, во случај кога е инициран процес за доставување и евалуирање на понуди, најмалку 24 часа пред истекот на рокот за поднесување на понуди. Секое ИБДП треба да содржи детални инструкции во врска со процесот на доставување и евалуација на понуди како и услови за склучување на ИД.

Д) Испраќање на понуди

Сите квалификувани понудувачи ќе бидат во можност да ги испратат своите понуди целосно во согласност со ИБДП. Секоја понуда ќе биде пропратена со Гаранција на понудата или доказ за уплатен депозит, како што ќе биде специфицирано во ИБДП.

Ѓ) Избор на најповолен Понудувач

Изборот на најповолен понудувач го врши интерната комисија преку евалуација на понудите во еден круг преку јавно отварање на доставените понуди или два круга преку прибирање на понуди и организирање на аукција (јавно негативно наддавање), согласно ИБДП.

Е) Објавување на резултатите

Објавувањето на резултатите од процесот за доставување и евалуација на понуди СТП го врши со испраќање на известување преку електронска пошта и факс до сите Понудувачи кои земале учество со важечки понуди согласно ИБДП. При што секој Понудувач засебно ќе биде известен дали е избран за најповолен понудувач во целост, делумно или не е избран.

Ж) Потпишување на Индивидуален договор

Пред истекот на важноста на понудата, СТП ќе го извести во пишана форма по електронска пошта избраниот Понудувач дека неговата понуда е целосно или делумно прифатена и ќе го покани да склучи ИД во рок дефиниран во ИБДП. Купувачот ќе му достави ИД на Понудувачот само ако неговата понуда биде прифатена во рамки на процесот за евалуација и избор на најповолна понуда.

5. Документација

Покажувањето на интерес од страна на заинтересираните Понудувачи треба да ги содржи следните документи:

- Изјава дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде Понудувачот е регистриран;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- Потврда од Регистарот дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност;
- Документ за лиценцирана дејност како доказ дека подносителот е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со купопродажба на електрична енергија од надлежен орган;
- Тековна финансиска состојба од надлежен орган;
- Изјава дека неповратно и безусловно ги прифаќа условите од РД и ИД;

Сите наведени потребни документи се доставуваат исклучиво во оригинал или фотокопија заверена на нотар.

Документите треба да бидат во согласност со законодавството на земјата во која се наоѓа седиштето на субјектот кој се јавува на отворениот Јавен повик и истите да не бидат постари од шест месеци.

Напомена: Пријавите за покажување на интерес за склучување на РД со непотполна документација нема да се сметаат за важечки се додека не се комплетираат. Доставените прилози не се враќаат.

6. Оценување и склучување на РД

Целта на оценувањето е да се провери дали Понудувачот може да земе учество во процесот на набавката на електрична енергија, како и да ги оцени техничките и финансиските можности на секој Понудувач.

Оценката ќе биде заснована врз документите поднесени од страна на секој Понудувач кои се наведени во Точка 5. Секој Понудувач кој ги доставил сите потребни документи ќе се смета за квалификуван. Врз основ на интерна евалуација, СТП го задржува правото на квалификуваните понудувачи да им алоцира трговски ограничувања.

СТП ќе ги информира во писмена форма преку e-mail и факс, сите Понудувачи за тоа дали одлучила да склучи РД.

7. Начин на покажувањето на интерес за склучување на РД

Сите заинтересирани Понудувачи кои сакаат да покажат интерес за склучување на РД со СТП за набавка на електрична енергија на отворен пазар треба да ги достават сите пропратни документи согласно со овој Јавен повик наведени во точка 5.

Покажувањето на интерес за склучување на РД за набавка на електрична енергија на отворен пазар за покривање на потребите на тарифните потрошувачи, треба да биде со доставување на документите на адреса: **ЕВН Македонија АД, Скопје, ул. 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје**, во архивата на ЕВН Македонија во затворен плик со назнака – Пријава за склучување на Рамковен договор за набавка на електрична енергија – НЕ ОТВАРАЈ.

8. Останати одредби

Сите трошоци настанати за Понудувачот во подготвувањето и испраќањето на документите во врска со овој отворен Јавен повик паѓаат на товар на Понудувачот.

СТП ќе ги земе предвид само комплетните документи согласно Точка 5 од овој Јавен повик.

Сите прашања во врска со овој отворен Јавен повик треба да бидат проследени во писмена форма до Г-дин Петар Аговски на email: petar.agovski@evn.mk или до Г-ѓа Сузана Ристовска на e-mail: suzana.ristovska@evn.mk или на факс: +389 2 3216 471.

9. Завршни одредби

Понудувачите кои имаат склучено РД по претходните Јавни повици имаат право да учествуваат во постапките за јавни набавки организирани од СТП согласно тие рамковни договори.

Доколку кај Понудувачите кои веќе имаат склучено РД по претходните Јавни повици настане промена која би влијаела на точноста на податоците од член 5 од овој отворен Јавен повик потребно е да ги ажурираат податоците и да склучат нов РД со СТП.

Склучените РД важат се додека некоја од договорните страни не достави до другата договорна страна писмено известување за причината за престанок на важност на РД или пак се прекршат одредбите од РД и ИД.